

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 03

Год. XVII

20 март 2014 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

12-та седница

Совет на општина Василево

1. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански, Нова Маала за учебната 2013/2014.....02
2. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2013 година.....02
3. Годишен Извештај на општина Василево За 2013 година.....04
4. Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2013 година.....04
5. Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2013 година.....05
6. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД „Турија“ Василево за 2013 година..... 06
7. Давање согласност на Одлуката на ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2013 година.....06
8. Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.....07
9. Предлог-Програма за управување со отпад на територијата на општина Василево за 2014 година.....07
10. Предлог-План за управување со отпад на општина Василево (2013-2018).....10
11. Предлог-Одлука за учество на општина Василево во предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој за изготвување на техничка документација за регулација на „Сушевски порој“ во с. Сушево.....20
12. Предлог-одлука за учество на општина Василево во предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој за санација на кров на ООУ „Гоце Делчев“, ПУ Чанаклија.....21

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански“ Василево за учебната 2013/2014 година,**

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година.**

Бр.08-769/2
20.03.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 19.03.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2013/14 година

- Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2013/14 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2013/14 година

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-769/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2013 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Бр.08-770/2
20.03.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), како и според член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10 година), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **19.03.2014 година ја донесе:**

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2013 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	160.227.000	91.900.793
- даночни приходи	19.700.000	13.445.216
- неданочни приходи	6.300.000	2.504.684
- капитални приходи	31.500.000	3.083.221
- приходи од дотации	52.307.000	52.307.000
- трансфери	26.620.000	17.470.955
- донации	23.800.000	3.089.717
Вкупни расходи	165.227.000	97.309.463
- утврдени намени	165.227.000	97.309.463
- резерви		
Дефицит	- 5.000.000	- 5.408.670
Финансирање	5.000.000	5.9408.670
Прилив	8.000.000	5.408.670
- приливи од домашен заем	8.000.000	6.843.004
- приливи од странски заем		
- депозити		- 1.434.334
Одлив (отплата на главнина)	3.000.000	0

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2013 година претставува разлика од суфицитот од тековната 2013 година (1.480.620) и од пренесениот вишок на приходи од претходната 2012 година (1.823.792) и изнесува:

-Салдо на 31-12-2013**3.304.412 денари**

Салдо основен буџет	1,614.296 денари
Салдо буџет дотации	1.420.313 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	252.495 денари
Салдо буџет донации	17.308 денари
Салдо кредити и заеми	00 деанри

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 1.614.296 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за 2014 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 1.420.313 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Василево за 2014 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 252.495 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Василево за 2014 година.

Разлика помеѓу остварени приходи и извршени расходи на буџетот на донации во износ од 17.308 денари се пренесува како прилив за 2014 година.

Разлика помеѓу остварените приходи и расходи кај кредитот нема.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2013 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2013 година ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.07-770/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2013 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Бр.08-771/2
20.03.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 34 став 2 алинеја 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна одржана седница на 19.03.2014 година ја донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2013 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2013 година.
2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот извештај на општина Василево за 2013 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-771/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев,, Василево за 2013 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ОУ "Гоце Делчев" Василево за 2013 година

1. Се усвојува Завршната сметка бр. 02-17/6 од 11.03.2014 година на ООУ "Гоце Делчев" Василево за 2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-772/1 20.03.2014г Василево	Совет на општина Василево Претседател, Илчо Колев с.р
--	---

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански., Нова Маала за 2013 година ,

Бр.08-773/2 20.03.2014г Василево	Општина Василево Градоначалник, Ванчо Стојанов с.р
--	--

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ОУ "Атанас Нивичански" Нова Маала за 2013 година

2. Се усвојува Завршната сметка бр. 03-62/1 од 12.03.2014 година на ООУ "Атанас Нивичански" Нова Маала за 2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-773/1 20.03.2014г. Василево	Совет на општина Василево Претседател, Илчо Колев с.р
---	---

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП "Турија" Василево за 2013 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Бр.08-774/2
20.03.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Р.М." бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП "Турија" Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП Турија Василево за 2013 бр. 08-144/1 од 27.02.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се

објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-774/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува **Заклучокот** за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2013 година на Управниот одбор на ЈП "Турија" Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Бр.08-775/2
20.03.2014
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Р.М." бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2013 година на Управниот одбор на ЈП "Турија" Василево

2. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија" Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2013 година бр. 08-145/1 од 27.02.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се

објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-775/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2013 година**

Бр.08-776/2
20.03.2014
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/03) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево” бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната

Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево.

Член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2013 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација , која е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.

Член 5

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфлат на отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави Записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Василево.

Член 6

Донесување на ова Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и
- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Василево.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања на општина Василево.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево”

Бр.07-776/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за управување со отпад на територијата на општина Василево за 2014 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Бр.08-772/2
20.03.2014
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.



ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
ЗА 2014 ГОДИНА

Вовед,

Остварување на целите кои се дефинирани со планот за управување со отпадот во општина Василево во периодот од 2014 до 2018 година, а кои се однесуваат кон надминување на тековните проблеми со отпадот и воведување на соодветен начин на управување со отпадот, ќе бара широк обем на акции кои ќе треба да бидат превземени во текот на планскиот период. Со оглед на тоа дека се работи за релативно краток период од четири години, акциите кои ќе се превземат, како и мерките кои ќе се спроведат, треба да поттикнат итни подобрувања на постојната ситуација со управувањето со отпадот или да бидат основа за акциите кои би се превземале подоцна.

При дефинирање на активностите кои се планираат да се превземат во 2014 година, најтешкиот елемент беше да се издвојат приоритетите и да се прилагодат на реалните можности на општината. Треба да се напомене дека тековните суб-стандардни услови и пракса во управувањето со отпадот се голема пречка во приближувањето кон европските директиви од оваа област, како и задоволување на барањата на законските регулативи.

Програмата за 2014 година е организирана согласно претходно дефинирани плански цели и плански акции и истата претставува имплементациона програма за реализација на планот, со чија реализација се очекува значајно подобрување на управувањето со отпадот на крајот од планскиот период. Програмата за управување со отпадот во општина Василево е изработена согласно членовите 18, 19 и 21 од Законот за управување со отпад.

Комунална хигена

Оваа работна единица функционира со три сектори тако што планираните активности за наредната година ќе ги изложима преку тие три сектора, и тоа:

- А.** Собирање транспортирање и депонирање на отпад;
- Б.** Чистење и одржување на јавно сообраќајни површини, оржување на паркови зеленило и чистење на гробишта;
- В.** Чистење на локалните патишата во зимски услови(чистење на патиштата од снег и посипување на сол и песок на одредени локации;

А. Собирање транспортирање и депонирање на отпад;

Во склоп на јавното претпријатие за комунални дејности ЈП Турија – Василево, чијашто основна дејност по шифра на дејност, е собирање, износ и депонирање на комуналниот смет од домаќинствата, фирмите и дуќаните во општина Василево.

Оваа работна единица располага со 7 вработени лица, од кои 5 (пет) непосредни извршители и 1 (еден) раководител.

Износот на сметот се изнесува на депонијата кај с.Доброшинци, која е оградена со мрежа и површина од 13 ха. Со депонијата стопанисува ЈПКД Комуналец од Струмица, општина Василево исто така ја користи оваа депонија за депонирање на отпад.

Преглед на износ на смет

тон	Количина во м ³	Количина во
1. дневна	12-14	5
2. месечна	300-330	115-120
3. годишна	3600-4000	1300-1400

Јавното претпријатие за комунални дејности *ЈП -Турија* од Василево,сметот од физичките и правните лица го изнесува со едно возила и тоа: За износот на сметот се користат една авто губретарка (камион застава) .

1.Автогубретарка, тип застава

Оваа возила е старо и ,што значи дефектите од година во година се се почести и поголеми, па неопходно е да се набават нови возила за поефективно вршење на работите.

Што се однесува до општинската депонија во с. Доброшинци, таа се наоѓа северно од населеното место

Василево, оддалеченост од населеното место е 10 км, патот до депонијата е целосно асфалтиран.

Депонијата не е електрифицирана и нема постојана дежурна служба за одлагање на сметот. Ббулджер кој работи на депонијата е на ЈПКД – Комуналец Струмица. Депонијата според Плановите на Југоисточниот регион е планирана да прерасне во регионална депонија за овој регион. Според планот за работа во 2014 година, износот на сметот ќе се врши во една смена и тоа од 483 домаќинства 74 фирми од населените места во Општината.

Сметот од физичките лица и фирмите се подига еднаш неделно т.е. четири пати месечно.

Смет се собира од населените места еднаш неделно, и тоа во: Василево, Владевци, Градашорци, Ангелци, Радичево, Дукатино, Сушево и Пиперево. Еднаш месечно се посетуваат и училиштата во Нова Маала и Доброшинци каде има поставено контејнери за собирање на отпад.

Б. Чистење и одржување на јавно-сообраќајни површини и одржување на паркови и зеленило;

За изработка на оперативен план како фактори се земени категоризацијата на улиците (нивната лоцираност во населбата) и фреквентноста на истите.

Постојат неколку вида на смет на јавно сообраќајните површини, кои зависат од густината на патниот и пешачкиот сообраќај.

1. Обичен уличен смет: кутии од цигари, отпушоци, искористени билети, флаери и хартија од разни паковања.

- Отпадоци од возила кои настануваат при превоз на разновиден материјал, градежен материјал, овошје, зеленчук и технолошки материјал.

- Поминување на трактори, камиони и запрежни возила, кои на своите пневматици имаат остатоци од земја, песок и лисја.

2. Сезонски смет: обично ги има два вида и тоа:

- Лисја од дрвја, суви гранки и сл.

- Песок и ризла кои во зимскиот период служат за посипување на јавно сообраќајните површини, заради намалување на клизавоста, кои по престанокот на мразевите и снеговите треба темелно да се отстранат.

- Според горе наведените фактори, категоризацијата на улиците би ги поделиле на прва и на втора категорија, така што во поголемите населени места улиците би ги категоризирале во прва категорија и тоа во : Василево, Ангелци, Градашорци и Пиперево улиците би ги ставиле во II категорија бидејќи се по фреквентни, а во III категорија би ги ставиле улиците во помалите населени места.

В. Чистење на локалните патиштата во зимски услови(чистење на патиштата од снег и посипување на сол и песок на одредени локации;

Во зимскиот период ЈП – Турија е извршител на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици во општина Василево.

Според Програмата локални патишта кои се одржуваат во зимскиот период се:

1. Магистрален пат А-4 до с. Седларци кој минува низ населените места Градошорци и Ангелци;
2. Магистрален пат А -4 - до с. Нова Маала кој минува низ село Доброшинци;
3. локален пат Доброшинци - Нова Маала до с.Чанаклија;
4. локален пат во с.Доброшинци до с.Висока Маала;
5. Од културен дом во Василево до ОУ "Герас Цунев" во с.Пиперево;
6. Магистрален пат А -4 - до центарот на с.Дукатино;
7. Магистрален пат А -4 - до центарот на с.Радичево;
8. Магистрален пат А -4 - до центарот на с.Владевци;
9. Магистрален пат А -4 - до центарот на с.Сушево;
10. Од културен дом во с.Градошорци до центарот на с.Едерниково;
11. Од с.Гечерлија до центарот на с.Чанаклија;
12. Од клучката пред с.Едерниково до влезот во с.Требичино.

Локални улици кое се одржуваат во зимски услови се:

1. Василево
 - улицата од училиштето, покрај отворениот канал;
 - од поштата до гробиштата и
 - од културниот дом до корубите на излезот од Василево кон Добрејци.
 - од училиштето до Црквата Св. Богородица
2. Градошорци
 - улицата од центарот до Чифликот;
 - улицата од главниот пат до училиштето.
3. Пиперево
 - улицата до гробиштата и спортското игралиште;
 - улицата од центарот до Славе Гоциров;
 - улицата од центарот до Греслиев Стојан.
4. Ангелци
 - улицата од главниот пат до гробиштата;
 - улицата од главниот пат до манастирот;
 - улицата од главниот пат до Партиков Андро
5. Нова Маала
 - улица од центарот до гробишта.

- 6. Сушево
 - од центарот до трафостаница 2
 - улицата покрај поројот од левата страна до гробиштата
- 7. Радичево
 - од центарот до гробиштата
- 8. Владевици
 - од центарот до гробиштата
- 9. Дукарино
 - од центарот до гробиштата

Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево“

Бр.07-777/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Планот за управување со отпад на општина Василево (2013-2018)**,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2014 година**

Бр.08-778/2
20.03.2014
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА Василево (2013-2018)

СОДРЖИНА НА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД:

-Вовед

- 1.Опис и оценка на постоечката состојба во управувањето со отпад во ЕЛС – Василево
- 2.Предвидувања на идните состојби со управувањето на отпадот
- 3.Дефинирање на цели
- 4.Стимулативни мерки за намалување и избегнување на создавањето на отпадот, негово повторно користење, рециклирање или користење како извор на енергија
- 5.Начини на отстранување и депонирање на отпадот
- 6.Дефинирање на индикатори преку кои ќе се следиреализацијата на планот
- 7.Анализа и предлог за најсоодветен начин на управување со отпадот
- 8.Дефинирање на акции т.е проекти со кои би се реализирале предвидените активности со извршена приоритизација
- 9.Согледување на јавното мислење од аспект на воведување на соодветно управување со отпадот во Општина Василево и дефинирање на цената на услугата
- 10.Идентификување на можните финансиски извори за имплементирање на Планот за управување со отпад

-Вовед

Овој План претставува продолжување на напорите за остварување на визијата за Општина Василево за одржлив развој поставена со стратешкиот документ Стратегија за Локален Економски Развој. Како специфично насочен документ, Планот за управување со отпад предлага практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми во управувањето со отпадот, прилагодени кон локалните карактеристики, предности и можности. Визијата за Одржлив развој подразбира висок квалитет на животната средина дефиниран со достапност на чиста вода, чист воздух, чиста почва. Сите овие природни ресурси се под закана на производните процеси, потрошувачката, мобилноста и стремежот за економски раст т.е. движечките сили во создавањето на отпадот. Количината и видот отпад кој го создаваме е еден значаен индикатор за нашето однесување кон природните ресурси, затоа што со создадениот отпад, нив неповратно ги губиме. Секој поединец има лична одговорност за отпадот што го создава. Како индивидуални создавачи на отпад, ние мора да водиме сметка колку отпад создаваме, да бараме решенија да го намалиме и да управуваме со него на безбеден начин, да бидеме подготвени да платиме за да се елиминираат последиците врз животната средина од отпадот, затоа што секој кој создава отпад носи одговорност за влијанието што тој отпад го врши врз животната средина и здравјето на луѓето. Управувањето со отпадот е комплексна материја. Резултатите во справување со проблемите, во постигнување на континуирани подобрувања, во голема мерка зависат од интегрираниот пристап кој го обезбедуваат многуте учесници во процесот: јавноста, стопанството, надлежните органи. Локалната самоуправа, секако, е главниот олеснувач кој и помага на заедницата да се справи со предизвиците во управувањето со отпадот.

Овој план има за цел, на најдобар начин и во најголема можна мерка, да обезбеди во Општината Василево, примена на докажаните позитивни практики во управувањето со отпадот.

Основни (општи) карактеристики на Општина Василево

Општината Василево е формирана со Законот за територијална поделба на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 49/96), со вкупно 18 населени места. Со новата територијална организација на локалната самоуправа кон територијата на општина Василево припаднаа: Василево, Пиперево, Ангелци, Градашорци, Седларци, Едерниково, Трибичино, Радичево, Дукатино, Сушево, Доброшинци, Висока Маала, Нова Маала, Чанаклија и пасивни населени места кои се исселени Варварица, Нивичино и Кушкулија. Територијата на општина Василево го зафаќа средниот дел на Струмичко-Радовишката Котлина, или севернозападниот дел на Струмичкото поле. Оваа општина се граничи со општините Струмица, Босилово, Берово, Радовиш и мал дел со Конче. Главни компетативни предности на општината е можноста за развој населски туризам, производство на здрава храна, искористување на потенцијалите на брана Турија, организирање и стопанисување на регионалната депонија во с.Доброшинци.

Површина:	221 км ²
Број на жители:	12 122
Населени места	18

Општината Василево спаѓа во групата на помали општини во РМ, како според површината, така и според бројот на населението кое живее на нејзината површина. Површината на Општина Василево изнесува 221 км², а според статистичките податоци од пописот извршен во РМ во 2002 година бројот на жители е 12 122 . Во етничкиот состав на населението најбројни се Македонците (81,98%) и Турците (17,59%). Останатите етнички заедници сочинуваат помалку од 1% жител /км².

-Видови на Отпад што се генерира на територијата на Општина Василево

На територијата на Општина Василево најзастапен е неопасниот отпад кој го создаваат жителите и лицата кои престојуваат на нејзината територија, односно комунален, комерцијален и инертен отпад. Опасниот отпад, генерално, може да се каже дека не постои поради тоа што на територијата на општината нема индустриски капацитети кои произведуваат опасен отпад. Исклучок се малиот број приватни здравствени ординации, кои се јавуваат како создавачи на медицински отпад и некои мали индустриски капацитети кои се наоѓаат во индустриската зона. Податоци за опасниот отпад не се дефинирани. Сите видови неопасен отпад, како и дел од опасниот (медицински отпад) се депонираат на начин кој не е во согласност со Законот за управување со отпад, поради тоа што во најголемиот број од населените места се врши на санитарно-технички неуредени локации, спонтано од страна на населението, создавајќи т.н. диви депонии.

Согласно стандардот дека во рурални средини на годишно ниво се создава по жител 200 кг комунален отпад, 12.122 жители на Општина Василево на годишно ниво би создале 2.424.000 кг отпад.

Општина Василево е рурална општина во која земјоделието и сточарството се едни од најзастапените економски сектори.

Количините на органската фракција од отпадот се во зависност од сезоната. Во текот на пролетта и есента се генерираат најголемите количини биоразградлив отпад, не само во семејствата, туку и од вишокот на земјоделски производи во земјоделието. Органскиот отпад во домаќинствата потекнува од храната, како и од некои други биоразградливи компоненти како што е хартијата. Меѓутоа, бидејќи општина Василево е општина во која населението живее во семејни куќи, не треба да се занемарат количините отпад кои потекнуваат од градините и дворовите на станмени објекти.

Вкупно годишно се генерираат 10 – 12 тони органски отпад како фракција на цврстиот комунален отпад.

-Надлежност и обврска на ЕЛС, согласно законската регулатива во Република Македонија

Согласно со Законот за управување со отпад, единиците на локална самоуправа се должни да изработат план и програма за управување со отпад кои се во согласност со Националниот план за управување со отпад и Националната програма за управување со отпад. Планот треба да ги дефинира насоките и активностите кои треба да се превземат од страна на општинските власти со цел реализација на Националниот план за управување со отпад.

Планот и Програмата за управување со отпадот во Општина Василево се изработени согласно членовите 18, 19 и 21 од Законот за управување со отпадот, Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020), Националниот план за управување со отпад на Република Македонија (НПУО 2009-2015), Локалниот еколошко акционен план на општина Василево (април 2008) и Стратегијски план за економски развој на Струмичкиот микро регион.

Планот за управување со отпад за периодот од 2014 до 2018 година, како и Програмата за 2014 година, се едни од најважните документи во оваа област и при нивната изработка неопходно е покрај позитивната законска регулатива, која ја третира оваа област, да се предвиди и примена на ЕУ директивите за отпад, согласно со целите поставени во Националниот план, кои се детерминирани со цел обезбедување на минималните услови за безбедно управување со отпад со примена на сите принципи и мерки кои се применуваат во Европската Унија.

Едногодишната програма, која е резултат од планот, е документ со кој е извршено планирање на активностите во текот на планираната календарска година.

Активностите во планот се и основа за согледување на можните извори на финансирање на истите, како и за пресметување на делот од општинскиот буџет наменет за целите дадени во програмата за управување со отпад.

1. Опис и оценка на постоечката состојба во управувањето со отпад во ЕЛС – Василево

Управувањето со отпад во општина Василево е во надлежност на ЈПКД „Турија“, Василево, кое е основано од страна на Општина Василево во 1998 година.

Организирано собирање и подигање на отпад се одвива во 8 населени места во Општината и тоа: Василево, Градашорци, Ангелци, Владевци, Сушево, Радичево, Дукатино и Пиперево.

Со оглед на фактот дека ЈПКД не врши мерење на количествата на собраниот отпад, односно наплатата се врши паушално, а не по количество, користејќи го усвоениот стандард од 0,5 кг/жител/ден за руралните населени места (согласно со анализите и мерењата направени за изработка на националниот план за управување со отпад - односно во руралните населби е усвоен стандард од 180 кг/ж/год), можеме да констатираме дека 50% од вкупно создадениот отпад на територијата се собира од страна на ЈПКД.

Количеството на создаден отпад на годишно ниво кое го собира ЈПКД „Турија“ се депонира на општинската депонија која се наоѓа северно од населба Василево во атарот на селото Доброшинци. Со депонијата управува ЈПКД „Комуналец“ – Струмица. Оваа депонија е отворена во осумдесетите години кога општина Василево беше во рамките на општина Струмица.

Со новата Територијална поделба и формирањето на општина Василево како Општина, депонијата остана на територијата на општина Василево и истовремено се користи за депонирање на комунален отпад и од општина Струмица. Преговорите кои се водат со одредени странски фирми за собирање на отпад се да оваа депонија прерасне во регионална депонија за Општините од Југоисточниот плански регион. Депонијата има површина од околу 13 ха, со просечна длабочина од 8-10 метри.

Организираното собирање отпад ЈПКД „Турија“ го врши со сопствено возило, отпадот се собира во канти и контејнери за комерцијалните објекти. Контејнерите со Одлука на Совет се обврска за сите комерцијални објекти, додека кантите се на доброволна основа и поголем број на граѓани не поседуваат канти за собирање на отпад. Динамиката со која се собира отпадот во населените места е 1 еднаш во текот на една седмица.

ЈПКД „Турија“ Василево располага со следните возила кои ги користи за собирање и транспорт на отпад:

Вид на возило	Година на производство	Носивост во м3 (растресит отпад)
Камион марка Застава	1982	5

Пресметаните трошоци за извршување на дејноста на собирање и транспортирање на отпадот се околу 1.040.000 ден. на годишно ниво, а во структурата на овие трошоци најмногу се присутни трошоци за плати на вработените и за гориво за возилата. Наплатата на трошоците за собирање на отпадот ја врши ЈПКД, при што истото, по претходно добиена согласност од основачот - Советот на Општина Василево ја одредува и цената на услугата, која се одредува паушално во зависност од тоа дали корисникот е физичко лице, правно лице и трговец поединец. Степенот на наплата за собирање и транспортирање на отпадот е околу 75%, што е релативно солиден процент на наплата кој овозможува покривање на трошоците за одржување, но не и за инвестирање во системот. Останатиот процент на неплатени сметки се должи на високиот степен на невработеност и нискиот социјален стандард.

Организиран систем на собирање и транспорт на отпад не постои во 7 од вкупно 15 населени места во Општина Василево и тоа во: Чанаклија, Нова Маала, Доброшинци, Висока Маала, Седларци, Едерниково и Трибичино. Овие населени места имаат одредени свои локации одобрени од Советот на општина Василево каде го депонираат својот отпад. Покрај овие депонии, на територијата на постојат и голем број помали, диви депонии/губришта, кои се производ на секојдневните активности на жителите и посетителите на општината, па така, најголем дел од овие помали депонии/губришта се наоѓаат покрај патиштата речните корита. Исто така, и покрај реката Струмешница, во делот кој минува низ нашата Општина се исфрла доста комунален отпад и отпад со голем волумен.

Во општината не се врши селектирање на отпад, односно не е воспоставен систем за селектирање на специфични типови отпад согласно законските одредби. Тоа се должи, пред се, на несоодветната стручна и техничка опременост на Комуналното претпријатие и на Општината, а од друга страна не се создадени соодветни економски услови за спроведување на оваа активност (не постои пазар за откуп на специфичните типови отпад).

Општина Василево има комунален инспектор. Во рамките на своите надлежности, инспекторот ги спроведува казнените мерки, согласно Законот за управување со отпад, Законот за јавна чистота и други закони и подзаконски акти од областа на комуналните дејности.

Сепак, останува фактот дека во претстојниот период ќе мора сериозно да се пристапи кон решавање на овој проблем. Постојаното неконтролирано создавање диви депонии има големо влијание врз здравјето на луѓето, квалитетот на воздухот, површинските и подземните води, како и на деградирањето на земјиштето, а со самото тоа има влијание врз целокупниот квалитет на животот во општината.

Меѓу проблемите со кои се соочува Општината е секако и проблемот со samozапалување на дивите депонии, како и несоодветното постапување на граѓаните кои самоволно пристапуваат кон нивно палење. Поради присуството на органска фракција на губриштата, при нејзино гниење во присуство на кислород се ослободува метан. Тоа е гас кој го предизвикува ефектот на стаклена градина, а со негово палење се ослободува ЦО₂ кој исто така претставува гас кој го предизвикува ефектот на стаклена градина, но е со помал интензитет. Проблемот настанува поради присуството на пластична амбалажа, кеси и слично, кои со палење ослободуваат особено штетни (канцерогени) материи - диоксини и фурани.

Општина Василево е дел од Југоисточниот Регион, и идното решение на проблемот на управување со отпад ќе биде во согласност со насоките дадени во Националната стратегија за управување со отпад.

Од погоре изнесеното произлегува дека состојбата со отпадот на територијата на Општина Василево е следна:

- 70 % од населението не е опфатено со организирано собирање на отпад;
- Постојно несоодветно депонирање на комуналниот отпад - диви депонии (евидентирани 16 диви депонии кои не се во согласност со минимум пропишаните технички барања);
- Евидентирани диви депонии во реката Струмешница;
- Непостоење на техничка (возила, садови за собирање) и стручна опременост (квалификуван кадар) на ЈПКД „Турија“, Василево,
- Ниско ниво на свест кај локалното население за правилно постапување со отпадот, односно за негово депонирање;
- Не постои организиран систем за селектирање, рециклирање / реупотреба и преработка на собраниот отпад;

2.Предвидувања на идните состојби со управувањето на отпадот

Врз основа на податоците од пописот извршен 2002 година, стапката на (природниот) пораст на населението (наталитет) во општина Василево е позитивен, односно бројот на населението благо се зголемува.

Статистички гледано, бројот на жителите во периодот 2002-2007 се зголемува. Поради овој податок, процентот на пораст на населението во општина Василево за следните 4 години (2014-2018 планскиот период што треба да биде опфатен со овој документ) ќе претпоставиме дека ќе изнесува нула, односно дека бројот на населението ќе биде задржано на сегашното ниво или ќе претрпи незначителни позитивни промени, што би било основа за зголемено генерирање на отпад. Согласно со погоре изнесените претпоставки, може да се заклучи дека создавањето на отпад на годишно ниво ќе остане на сегашните количини за периодот кој е опфатен со планот.

Вкупните количини на отпад кои ќе се создадат во следните 4 години, количините на рециклабилните фракции согласно составот на комуналниот отпад од НПУО се проценуваат на :

Ф р а к ц и ј а	з а с т а п е н о с т %	В к у п н о (к г)
О р г а н с к и	3	39.000
Д р в о	/	/
Х а р т и ј а и к а р т о н	4	52.000
П л а с т и к а	20	260.000
С т а к л о	5	65.000
Т е к с т и л	5	65.000
М е т а л и	4	52.000
О п а с е н о т п а д	/	/
К о м п о з и т и	/	/
Комплексни производи	/	/
И н е р т е н о т п а д	10	130.000
Д р у г и к а т е г о р и и	46	598.000
С и т н и д е л о в и	3	39.000
В к у п н о	100	1.300.000 кг

Од податоците презентирани во претходната табела може да се заклучи дека рециклабираните материјали: пластиката, хартијата, стаклото, текстилот и разните видови метали претставуваат 41% од вкупно генерираниот отпад. Во Република Македонија се врши откуп на отпадна пластика, разни видови метали, хартија и текстил, додека стаклото не се откупува.

Со цел согледување на можните приходи кои би се оствариле со собирање, процесирање и продавање на рециклабилните материјали од комуналниот отпад, извршена е процена на можните приходи. Бидејќи цените по кои се откупуваат секундарните суровини се во зависност од видот и квалитетот на истите (видот на хартијата, пластика или метал), како и степенот на обработка (балирани, испрани, иситнети, сепарирани по боја и др.), користени се просечни цени и тоа:

В и д н а с у р о в и н а	Ц е н а (о д - д о)	П р о с е ч н а ц е н а
Х а р т и ј а	И кат.балирана 4.62 ден/кг до 2.12 ден/кг неселектирана	2 . 5 д е н . / к г
П л а с т и к а	ПЕТ, зем.фолија 5-8 ден./кг	6 д е н . / к г
М е т а л	4.5 ден./кг дебелина <3мм 8 ден./кг дебелина >6мм	6 д е н . / к г
Т е к с т и л	Разни видови 1-2 ден./кг	1 д е н . / к г

Вкупните можни приходи по основ на собирање и продажба на рециклабилни материјали се прикажани во следната табела:

Фракција	Вкупно количина за период 2013-2017 (во кг)	Единечна цена (просечна) ден./кг	Вкупно можни приходи
П л а с т и к а	2 6 0 . 0 0 0	6 , 0 0	1.560.000
Х а р т и ј а	5 2 . 0 0 0	2 , 5 0	130.000
М е т а л	5 2 . 0 0 0	6 , 0 0	312.000
Т е к с т и л	6 5 . 0 0 0	1 , 0 0	65.000
		Вкупно денари:	2.067.000

На годишно ниво би можело да се обезбеди приход од околу 8.450 евра или за период од 4 години над 33.800 евра. Бидејќи општина Василево е рурална општина во која скоро сите жители живеат во куќи, може да се заклучи дека постојат предуслови за успешно имплементирање на дел од интегралното управување со отпадот, односно делот на повторна употреба и рециклирање на рециклабилните материјали.

Сепак количините кои се генерираат во општината на годишно ниво се релативно мали за да биде исплатливо нивното селектирање. Неопходно е да се предвиди понатамошна обработка на одредени видови на рециклабилни материјали (ПЕЛ, фолии) во вид на: балирање, сортирање или сецкање, како би се намалил нивниот обем и би се обезбедило нивно полесно складирање.

Бенефитите кои би се оствариле со рециклирањето покрај обезбедувањето на стабилни приходи и заштита на човековата околина, би придонеле и за продолжување на векот на користење на локалната депонија, бидејќи и од аспект на волумен и од аспект на тежина значително би се намалиле и количините на отпад кои завршуваат на депонијата.

Доколку се задржи сегашниот начин на управување со отпадот и притоа не се превземат мерки со кои во сите населени места, односно на целото население се овозможи користење на услугата за подигање на отпадот, предвидувањата се дека и понатаму ќе се создаваат голем број на помали диви депонии.

Трендови во генерирањето на биоразградлив отпад

Количините на биоразградлив отпад кои се создаваат во општина Василево се релативно мали и не се идентификувани потенцијали за зголемување на населението, како и развојот на земјоделието не покажува нагорна линија во последните години, ниту пак има некои показатели кои би индицирале на значајни промени во блиска иднина (промена на земјоделските култури, развој на прехранбена индустрија и др.). За очекување е дека количините на овој вид отпад и во следите години ќе бидат на сегашното ниво на генерирање.

3. Дефинирање на целите

Општина Василево во голем дел е еколошки чиста животна средина, која располага со големи ресурси и потенцијали за производство на здрава храна, како и капацитети од шуми и води.

Отпадот, кој не е соодветен третиран претставува закана не само за животната средина, туку е и потенцијална закана за загадување на водното богатство во општината.

Според Националниот План за Управување со Отпад на Р.М дефинирани се 6 (шест) области кои треба да се опфатат за имплементирање на интегрирано управување со отпад и тоа како следува:

1. Политика за управување со отпад. Законска рамка и транспортирање на отпад
2. Институционални/организациски аспекти
3. Човечки ресурси и градење на капацитети
4. Техничка и оперативна инфраструктура
5. Економски/Финансиски прашања
6. Свест на инволвирани субјекти/јавност

Иако овој план се однесува на државно ниво, сепак сите овие области се релевантни и за локално ниво, освен првата област која е примарна одговорност на државата, иако политиките на управување со отпад треба да се градат и на локално ниво. Но, бидејќи регионалниот пристап е веќе дефиниран со овој план, може да се заклучи дека на локално ниво, особено кај помалите општини невозможно е да бидат опфатени сите области, пред се поради немање на потребен капацитет и од аспект на финансии и од аспект на човечки ресурси.

Согласно погоре наведеното се препорачува вклучување на приватен капитал во областа на управување со отпад и тоа во следните случаи:

(јавно приватно партнерство-законски можности)

* ако услугата или постројката од областа на управување со отпад не можат да се обезбедат со капацитетите и стручните знаења на локалните власти;

* ако воведувањето на приватен капитал значи веројатно зголемување на квалитетот на услугите или на постројката;

* ако вклучувањето на приватниот сектор овозможи побрзо вклучување и остварување на услугата или постројката отколку што би било кога би се чекало јавно финансирање;

* ако има подршка од корисниците на услуги за воведување на приватниот сектор;

* ако постои простор за тендерско натпреварување помеѓу носителите на услуги од приватниот сектор;

* ако не постојат административни или правни пречки за вклучување на приватниот сектор;

* ако понудувачите на услуги обезбедуваат простор за подобрување и новитети.

Сепак, досегашните искуства говорат дека е потребен регионален пристап при управување со отпадот со цел да се постигне финансиска исплатливост на системот, што е и најважен, ако не и единствен услов за заинтересираност на приватниот капитал за инвестирање.

Сите овие препораки говорат дека еден од начините за постигнување на дадените цели е вклучување на приватниот капитал во јавните услуги на собирање, транспорт, рециклажа и депонирање на комунален отпад.

Документот на Обединетите Нации Агенда 21 во која управувањето со отпадот е елаборирано во посебно поглавје, дефинира одржлив начин на управување со отпадот кој всушност е и еколошки најприфатливиот начин на управување со отпадот.

Согласно препораките од НПУО и Агенда 21 основната цел на оваа план и програма е:

Воведување на интегрално управување со цврстиот отпад на целата територија на општина Василево

4.Стимулативни мерки за намалување и избегнување на создавањето на отпадот, негово повторно користење, рециклирање или користење како извор на енергија

Интегралното управување со отпадот претставува комплексен начин на управување со отпадот и истиот е најприфатлив од аспект на заштита на животната средина. Овој начин на управување ги опфаќа мерките за намалување и избегнување на создавање на отпадот, селектирањето на отпадот на местото на настанување, негово подигнување, транспорт, рециклирање, повторна употреба и депонирање на фракциите кои не можат да се рециклираат, во соодветни депонии. Од аспект на заштита на животната средина на слика бр.1 прикажана е пирамидата за најприфатливите начини на третирање на отпадот.

Најприфатливо

Бидејќи во Општина Василево доминантен отпад кој се создава е комуналниот цврст отпад од домаќинствата, стимулативните мерки за реализација на интегралното управување со отпадот треба да бидат насочени кон принципот на "загадувачот плаќа". односно промена на начинот на наплата за услугата за подигнување на отпадот кој не е рециклирабелен. Постојниот начин на наплата паушално, треба да се промени во наплата на услугата на подигање на отпад по количина (волумен) или тежина на подигнат отпад. Како еден од начините за намалување на генерирањето на отпадот, особено во однос на населението кое во општина Василево и е најголем генератор на отпад, се препорачува да се воведат едукативни и стимулативни мерки со процентуално намалување на цената за собирање на отпад за оние лица кои вршат селекција на отпадот.

Кој вид на стимулација ќе се усвои треба да биде дефинирано врз основа на извршено согледување на одржливоста на секој од нотираните мерки, односно да се изврши мултикритериумска анализа која покрај финансиската одржливост преку анализа на трошоци за транспорт на отпад ,без систем на селекција и со воведен систем, но со намалени транспортни трошоци, ќе ги согледа и економските бенефити и заштитата на животната средина.

Економско-финансиските инструменти за намалување на биоразградливиот отпад или другиот вид отпад, како што би бил посебна такса за депонирање на рециклирабелен отпад, може да се спроведат само на државно ниво.

Општина Василево преку дефинирање на политика за воведување на интегралното управување со отпадот, битно ќе влијае врз стимулирањето на избегнувањето на генерирање на отпад, повторна употреба, примарно селектирање и рециклирање на фракциите на отпадот кои се погодни за рециклирање.

Успешноста на воведување на интегралното управување со отпадот, а особено селектирањето на отпадот е во голема зависност од правилното учество на локалното население во овие активности. Поради ова е неопходно активирање на невладиниот сектор кој би требало да учествува во планирањето, организирањето и реализацијата на целокупниот систем. Интегралното управување со отпадот може да се имплементира на повеќе начини и тоа:

- 1.Имплементирањето да се изврши целосно од страна на општинското јавно комунално претпријатие-ЈПКД „Турија,, Василево;
- 2.Целосна организација на селектирање, транспорт и рециклирање на отпад на приватниот сектор (договор за услуги, концесија);
- 3.Јавно Приватно Партнерство.

Општина Василево е од помалите општини по број на население, во Република Македонија. Количините на генериран отпад на годишно ниво се релативно мали и треба да се нотира дека воведувањето на интегралното управување со отпад треба да биде изведено на регионално ниво. Сепак определба на општина Василево е да се воведат основните елементи на современото управување со отпадот, а со имплементирање на регионалното управување со отпад ќе се заокружи целиот процес на современо управување со отпадот.

5.Начини на отстранување и депонирање на отпадот

Депонирањето на отпадот се врши на регионалната Депонија, која е лоцирана во близина на населеното место Доброшинци. Депонирањето на отпадот подигнат од населените места во општина Василево од страна на ЈПКД Турија - Василево во оваа депонија започна во 2001 година. На оваа локација се врши со исфрлање на комуналниот отпад без никкви санитарно инфраструктурни мерки. Очигледно е дека постојниот начин на депонирање на отпадот не е во согласност со законските обврски за заштита на животната средина околу лоцираната депонија, исто така постои голем ризик од загадување и на подземните и површинските води од загадувачки материји произлезени од работењето на депонијата, кои слободно навлегуваат во сите медиуми на животната средина.

Според НПУО општина Василево припаѓа во Југоисточниот плански регион, односно со овој план предвидено е да депонирањето на отпадот се врши во регионалната депонија, што значи дека проблемите кои произлегуваат од работење на општинските депонии треба да се надминат со изградба на регионална санитарна депонија.

До изградба на регионална депонија, Општина Василево ќе треба да продолжи со депонирањето на постојната општинска депонија и тоа на начин кој ќе ги минимизира ризиците од загадување на околината и ќе ги задоволи основните минимални критериуми за безбедно депонирање на комунален отпад. Неопходно е да се превземат следните мерки;

-Проширување на услугата „собирање и транспорт на комунален отпад,, на ЈПКД „Турија ,, Василево на целата територија на Општина Василево,

-Оградување на депониите и поставување на влезни врати;

-Периодично набивање на отпадот со покривање на истиот со инертен материјал или земја;

-Поставување на лице кое ќе врши прием на отпадот, а воедно ќе извршува и чуварска функција;

-Дефинирање на микро локација во рамките на постојната депонија во која ќе се депонира само градежниот шут;

Овие мерки ќе придонесат за намалување на можностите за загадување на површинските и подземните води како и на почвата. Со можноста од употреба на градежниот шут за покривање на отпадот, е предложена мерката за негово посебно депонирање.

6. Дефинирање на индикаторите преку кои ќе се следи реализацијата на планот и програмата

Индикатори за следење на реализацијата на активностите кои се предвидени за остварување на основната цел, а тоа се: намалување на генерирањето на отпадот, воведување на рециклирање и повторна употреба на отпадот, соодветно депонирање и третирање на отпадот и покривање на целото население со услугата за подигнување на отпадот, односно индикатори за следење и мониторинг на остварување на планот и програмата, воглавно треба да бидат базирани на пополнување на формуларите за идентификација и транспорт на отпад, како и со пополнување на годишните извештаи за управување со отпад. Неопходно е почетните вредности на индикаторите да бидат детерминирани. Сите овие документи се дел од подзаконски акт: Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на формуларите за транспорт и идентификација на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишните извештаи за постапување со отпад (Сл.весник на РМ бр.8/2006) и претставуваат обврска за претпријатијата кои управуваат со отпад како и за општинските власти.

Преку овие инструменти во секој момент ќе се согледува реалната претстава за остварување на планот и програмата, како од страна на локалните власти, така и од страна на други заинтересирани страни.

Во општина Василево не постојат индустриски капацитети кои годишно создаваат повеќе од 500 тони неопасен отпад или повеќе од 200 кг. опасен отпад, што значи дека нема индустриски капацитети кои би биле обврзани да изработуваат планови за управување со отпад и да доставуваат годишни извештаи до МЖСПП за опасен отпад. Градоначалникот е должен да доставува годишен консолидиран извештај за состојбите во управувањето со неопасниот отпад во општина Василево до МЖСПП најкасно до месец март во тековната, за претходната година.

7. Анализа и предлог за најсоодветен начин на управување со отпад

Согласно дефинираната цел за имплементирање на интегралното управување со отпадот како најсоодветен начин на управување со отпадот, анализите и предлогот се однесуваат на најсоодветен начин на имплементирање на овој вид на управување.

Начинот на имплементирање, односно моделот на интегралното управување со отпадот кој се предлага да се имплементира во општина Василево, пред се треба да зависи од реалните можности за имплементација на вака крупно поставена задача. Анализите на капацитетите на општина Василево покажуваат дека општина Василево располага со лимитирани капацитети, и тоа како институционални, организациски, финансиски, технички, така и квалификувани човечки ресурси. Ова е еден од клучните фактори во дефинирање на предлогот за начинот на имплементирање на соодветниот начин на управување со отпадот во општината Василево, кој ќе овозможи и ќе ги задоволи основните критериуми за безбедно управување со отпадот кои се дефинирани во **НПУО** и ќе соодветствува со барањата на ЕУ директивите во областа на заштита на животната средина од негативните влијанија на отпадот.

Активностите кои треба да се превземат за да се воспостави нов систем на управување со отпад се:

* Намалување на генерирањето на отпадот;

* Зајакнување на капацитетите на ЈПКД „ Турија,, Василево

* Воведување на рециклирање и повторна употреба на отпадот ;

* Соодветно депонирање и третирање на отпадот;

* Покривање на целото население со услугата за подигање на отпадот;

Најсоодветен и економски оправдан начин, согласно НПУО, а и со оглед на реалните можности на општина Василево, за реализација на овие активности е регионалниот пристап во управувањето со отпадот.

Сепак во рамките на планскиот период потребно е да се реализираат дел од овие цели кои се во рамките на капацитетите на општина Василево, а тоа се:

* Подобрување на работата на регионалната депонија „ Доброшинци,,

* Зголемување на опфатот на населението со услугата за подигнување на отпадот,

* Воведување на систем за примарна селекција на отпад.

* Едукација на населението-подигнување на совеста на повисоко ниво

Директивите на ЕУ се водич за воспоставување на насоодветен начин на управување со отпад. Во нив се бара целокупното управување со отпад да биде безбедно за здравјето на човекот и за животната средина. Врз основа на погореспомнатите генерални правци за достигнување на минимално ниво на усогласеност со овие директиви, потребни се следните активности дадени за период од четири години:

* регионално решавање на системот за управување со отпад;

* калкулирање на сите трошоци создадени при управувањето со отпад при формирањето на цената на услугата;

* подигање на степенот на наплата од домаќинствата, индустријата и институциите;

* постепено воведување на нова пракса за депонирање на отпадот на постојната регионална депонија (едукација);

* постепено воведување на селекција на комуналниот отпад на местото на создавање (домаќинства, индустрија и институции) (едукација);

* воведување на јавни кампањи (едукација) за селектирање на отпад и компостирање;

Воведување на рециклирањето, значи пред се воведување на селекција на отпадот, односно одвојување на рециклабилните отпадни материјали од отпадот кои е можно да бидат процесирани, преработени или повторно употребени. Постојат повеќе начини на селекција кои денес се применуваат во земјите кои се ориентирани кон овој начин на искористување на отпадот. Концептно, селекција може да се врши на следните начини:

1. Селекција на отпадот во посебни фабрики за преработка на отпадот, во кои се врши издвојување на рециклабилните фракции од отпадот, кој во погоните се носи измешано.

2. Со воведување на примарна селекција на отпадот, односно селектирање на отпадот на местото на настанување, (во домовите, индустриските објекти и др.).

Согласно искуствата од другите земји, како и насоките дефинирани во европските директиви, воведувањето на примарната селекција е оценето како единствен прифатлив начин на селекција кој овозможува безбедно третирање на отпадот.

Од технички аспект примарната селекција може да се изведе преку воведување на систем на примарна селекција во местото на настанување на отпадот (домаќинства и индустрија) или пак со воведувања на т.н. “рециклажни острови”, лоцирани на една или повеќе локации во населените места, во кој населението би го селектирало отпадот во посебни садови со поголем капацитет за секој од рециклабилните материјали (пластика, хартија, стакло, метал) или комбинација од двата начина.

Примарната селекција на местото на настанување на отпадот (домаќинства и индустрија) може да се воведо со првична селекција на отпадот на два дела, односно неопходно е да секое домаќинство, трговски или индустриски капацитет го двои отпадот во два сада и тоа за селектирање на влажен (биоразградлив) отпад, а другиот за сув отпад (пластика, метал, текстил и хартија). Почетниот начин на воведување на примарната селекција бара и дополнително доселектирање на материјалите во објект кој ќе овозможи доселектирање на материјалот по вид, боја и квалитет. Овој систем понатаму би се развивал со воведување на поселективна селекција на отпадот, односно за секој вид на рециклабилен материјал би имало посебен сад, со што постепено би се намалила потребата од доселекција на материјалот.

Треба да се нотира дека најчесто се употребува опцијата која е комбинација од претходните наведени системи. Овој комбиниран систем обично се користи во населени места во кои има и индивидуални и колективни објекти за живеење.

Со воведување на селекцијата воедно ќе биде опфатен и биоразградливиот отпад и ќе се воведо соодветен третман за истиот, што е услов од ЕУ директивите кои обврзува на постепено намалување на количините на депониран биоразградлив отпад.

За сите начини на примарна селекција потребно е да се обезбеди простор за основно процесирање на материјалот, со цел негово компактирање, сецкање, миеење и др., со што би се намалиле трошоците за транспорт до местото за откуп на рециклабилни материјали и би се зголемила вредноста на материјалите.

Од пресудно значење за успешна имплементација на примарната селекција на рециклабилните материјали е учеството на населението во овој систем. Поради тоа неопходно е подигнување на јавната свест за бенефитите од селектирањето на отпадот, за што е неопходна медиумска кампања. За комерцијалните објекти, примарното селектирање на отпадот може да се организира како било која друга работна задача бидејќи веќе претходно е воспоставен најопштиот систем на управување.

Иако количините на органски отпад се релативно мали, согласно европските директиви, како и позитивните законски регулативи, неопходно е превземање на мерки кои ќе ги намалат количините на органски отпад кој завршува на депонија. Регионалниот пристап кон решавање на ова прашање е единствен кој овозможува одржливост на системот.

Како најоптимално решение за третирање на органскиот отпад се издвојува компостирањето. Треба да се напомене дека компостирањето треба да се врши на начин кој ќе овозможи добивање на високо квалитетен компост кој ќе може да се користи во земјоделието. Компостот кој е добиен од компостирање на мешан комунален органски отпад е со слаб квалитет и е ризичен од аспект на неговиот состав. Ова пред се е поради компостирање на органскиот отпад од животинско потекло. Компостот добиен од овој вид на отпад може да се користи само во цвекарството или за ремедијација на постојните депонии. Компостот добиен од т.н. “зелен отпад”, односно органски отпад од растително

потекло, е соодветен за употреба во земјоделието, а во зависност од составот на компостот(присуство на тешки метали) и за производство на биохрана.

Препорачана технологија за компостирање

За општина Василево препорачливо е да се одбере технологија на домашно компостирање или т.н. аериран куп за компостирање или пак компостирање во мали садови дизајнирани за компостирање на мали количества на органски отпад.

Препораки за активности кои треба да се превземат од општина Росоман за успешно воведување на компостирањето:

Јавна кампања за бенефитите од компостирањето насочена кон населението

Реализација на пилот проект за компостирање

8.Дефинирање на акции односно проекти со кои би се реализирале предвидените активности со извршена приоритизација

Согласно препорачаниот начин на управување со отпадот кој е детерминиран во претходната точка дефинирани се акциите кои треба да се реализираат во следниот шестгодишен период. Акциите кои се предложени се планирани согласно реалните можности на општина Василево, како од финансиски, технички аспект, а при тоа земајќи ги во предвид барањата што произлегуваат од ЕУ директивите. Ризиците кои се идентификувани пред се се однесуваат на финансиските можности на општината како и лимитираните можни извори на финансирање на овие акции.Реализацијата на акциите во голема мера ќе зависи од способноста на самаат општина постепено и во соработка со населението, во фази да планира и да се справи со оваа проблематика. Ограничувачки фактори кои влијаат врз реализација на акциите се во потребниот регионален пристап во решавање на проблемите со управувањето со отпадот, што е во директна зависност од расположението на локалните самоуправи во регионот за реализација, односно имплементирање на интегралното управување со комуналниот цврст отпад.

9.Согледување на јавното мислење од аспект на воведување на соодветно управување со отпадот во Општина Василево и дефинирање на цената на услугата

Општина Василево е рурална општина во која собирањето,транспортирањето ,одведувањето и депонирањето на комуналниот цврст отпад од дел од домаќинствата и трговските објекти, започна во 2001 и во целост не е спроведено на целата територија на општината .Јавното мислење од аспект на воведување на оваа комунална услуга е позитивно, но заинтересираноста на населението за користење на овој вид на услуга е променлива што најмногу се должи на економската состојба во државата и невработеноста. Бидејќи главен приоритет на општина Василево е зголемување на покриеноста на населението и домаќинствата со оваа комунална услуга,согледувањата направени од страна на општината се дека поголемиот дел на населението е согласно или со позитивно мислење- одобрување во однос на плановите на општината за проширување на опфатот за собирање и транспорт на отпадот.

Во однос на воведување на соодветно управување со отпадот во општина Василево дефинирањето на јавното мислење е лимитирано од познавањата на населението од придобивките, односно бенефитите кои би се оствариле со соодветно управување.Дали ќе имаме позитивно или негативно јавно мислење во голема зависност е од висината на тарифите кои би требало да се платат со воведување на соодветен начин на управување со отпадот.Постојната тарифа е релативно мала и не ги покрива реално направените трошоци од страна на Јавното Претпријатие.Во рамките на планираната изработка на Студијата за управување со отпад во Југоисточен плански регион треба да ја дефинира висината на тарифата, при тоа да се земе во предвид достапноста на истата од страна на населението (1,5 % од приходите од едно домаќинство).

Неопходно е спроведување на јавна кампања за успешно имплементирање на предложените акции.

10.Идентификување на можните финансиски извори за имплементирање на планот и програмата

Финансирањето на акциите кои се предвидени со овој план е еден од главните ризици за негово реализирање во планскиот период. Треба да се потенцира дека во основа капиталните инвестиции поради својата големина вообичаено се финансираат од два или повеќе извори.Иако инвестициите кои се потребни за реализација на акциите во општина Василево се релативно мали, сепак се големо оптоварување за општинскиот буџет и буџетот на „ЈПКД „Турија „ Василево .Економскиот капацитет на општина Василево не дозволува издвојување на големи општински средства за реализација на планираните акции, а можноста за финансирање преку самопридонес е мала, пред се поради малите приходи на поголемиот дел од населението (социо-економската состојба на населението во општината и невработеност).

Финансирањето на капитални инвестиции е можно од следниве извори:

Општински буџет

Јавно Комунално Претпријатие

Учество на приватниот сектор преку разните видови на негово вклучување (Јавно-Приватно партнерство,концесии)

Долгорочни заеми од страна на комерцијални финансиски институции

Долгорочни заеми од страна на меѓународни финансиски институции(Европска банка за обнова и развој,Светска банка, и др)

Долгорочни кредити од билатерални извори(пр. Германска банка за обнова и др)

Трансфери од државниот буџет

Програма на МЖСПП

Грантови од Инструментот за предпристапна помош-ИПА,за земјите кандидати за членство во ЕУ

Додека финансирањето на капиталните инвестиции може да се обезбеди од повеќе извори, самото одржување, односно покривање на оперативните трошоци на системот за интегрално управување со комуналниот цврст отпад може да се покрива само од наплата на дефинираната тарифа за овој вид на услуга и од другите приходи остварени од оваа дејност (продажба на рециклабилни материјали и сл.)

Изработила комисија во состав:

- Ристо Михаилов - раководител на одделението за комунални работи,уредување на градежно земјиште и локален економски развој;_____

-Митко Јанев - Помлад Сорботник за здравствена,противпожарна и цивилна заштита,превенција и справување со кризна состојба _____

-Георги Цонев - Самостоен референт за Угостителство, туризам и занаетчиство _____

-Соња Иванова - Помлад Референт - администратор за материјално-финансиско сметководство _____

-Васе Костадинов - ЛПКД,,Турија” _____

-Леонардо Николов - ЛПКД,,Турија” _____

-Снежана Костова - ЛПКД,,Турија” _____

Бр.07-778/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Бр.08-779/2
20.03.2014
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој за изготвување на техничка документација за регулација на „ Сушевски порој” во с.Сушево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2013 година**

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен гласник на ОВ” бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница ја донесе следната ,

ОДЛУКА
за учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој во процентуален износ од 20 % од вкупниот Буџет на Предлог-проектот..

Член 2

Носител на проектот е општина Василево.

Член 3

Проектните активности по овој Предлог-проект се насочени кон **изготвување на техничка документација за регулација на „Сушевски порој“ во с.Сушево.**

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.07-779/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОБ” бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој за санација на кров на ООУ „Гоце Делчев” ПУ Чанаклија,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.03.2013 година**

Бр.08-780/2
20.03.2014
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен гласник на ОБ” бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - (“Службен гласник на ОБ” бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница ја донесе следната ,

ОДЛУКА

за учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој во процентуален износ од 20 % од вкупниот Буџет на Предлог-проектот..

Член 2

Носител на проектот е општина Василево.

Член 3

Проектните активности по овој Предлог-проект се насочени кон **санација на кров на ООУ „Гоце Делчев” ПУ Чанаклија.**

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.07-780/1
20.03.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *